



Влада на Република Северна Македонија



ROMA INTEGRATION 2020
Regional Cooperation Council

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА
ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2018**

Овој извештај е подготвен во рамките на Советот за регионална соработка Интеграција на Ромите 2020. Овој извештај беше усвоен на вториот состанок на Работната Група на проектот за Интеграција на Ромите 2020, кој се одржа од 20-21 Септември 2017 во Белград

Република Северна Македонија

2018 Извештај

24.7.2018

Содржина

Листа на кратенки	3
Вовед	5
Национална законска рамка	6
Институционална поставеност	9
Генерални информации	9
Мерки по приоритетни области.....	13
Образование.....	13
Здравство.....	35
Домување	42
Друго (наведете ги другите приоритетни области, додадете дополнителни табели доколку е потребно)	46
Буџет.....	48
Буџет 2018	48
Оцена на влијанието.....	49

Листа на кратенки

АП	Акционен план
АВРМ	Агенција за вработување на Република Северна Македонија
ДР	Декада за вклучување на Ромите
ДЗС	Државен завод за статистика на Република Северна Македонија
ИЈЗ	Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија
М&Е	Мониторинг и евалуација
МТСП	Министерство за труд и социјална политика
МЗ	Министерство за здравство
МОН	Министерство за образование и наука
МЛС	Министерство за локална самоуправа
МТВ	Министерство за транспорт и врски
НКИДСР	Национален координатор за имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Роми
Не-Роми	кратенка за мнозинско население, што живее во близината на Ромите, во рамки на регионалните УНДП истражувања за Ромите. Се користи во називи на колони и редови во табели
НВО	Невладина организација
ОБСЕ	Организација за безбедност и соработка во Европа економска соработка на развиените земји
ООН	Организација на Обединетите нации
ОИСДР	Одделение за имплементација на Стратегијата и Декадата на Ромите при МТСП
Попис 2002	Попис на население, домаќинства и станови во Македонија, 2002
РСМ	Република Северна Македонија
РЕФ	Ромски Образовен Фонд, Фондација од Будимпешта
РИЦ	Ромски информативен центар
РЗМ	Ромски здравствени медијатори
СБ	Светска Банка
СР	Стратегија на Ромите

СЗО	Светска здравствена организација
УНДП	Програма за развој на Обединетите нации
ФООМ	Фондација Отворено Општество Македонија
ФЗО	Фонд за здравствено осигурување

Вовед

Извештајот за спроведување на јавните политики за интеграција на Роми во Република Северна Македонија за 2018 година има за цел да го следи процесот на имплементација на Националните акциски планови за домување, образование, здравство и вработување на годишно ниво.

Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020 со поддршка од проектната канцеларија на „Интеграција на Роми 2020“ од 2016 година подготвува годишен Извештај за спроведување на јавните политики за интеграција на Роми во Република Северна Македонија.

Овој извештај е подготвен во рамките на Советот за регионална соработка Интеграција на Ромите 2020. Извештајот како формат за известување беше усвоен на вториот состанок на Работната Група на проектот за Интеграција на Ромите 2020 составена од Националните контакт точки за Роми од земјите во регионот, кој се одржа од 20-21 Септември 2017 во Белград.

Подготовката на Извештајот како и процесот на прибирање на информации е во тесна соработка со ресорните министерства и надлежни институции за имплементација на Националните акциски планови за Роми т.е. Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование и Агенција за вработување во Република Северна Македонија.

Национална законска рамка

Актите од националното законодавство уредуваат прашања од значење за социјалната инклузија на Ромите во Република Северна Македонија во полето на образованието, вработувањето, здравствената заштита, домувањето и културата. Една од позначајните акти е **Декларацијата за унапредување на положбата и правата на Ромите**¹ со којшто Собранието на Република Северна Македонија ги поттикнува Владата и државните органи, граѓанскиот сектор, здруженијата и фондациите, органите на локалната самоуправа, стопанските субјекти, научните и културните установи и медиумите во Република Северна Македонија, за преземање на натамошни зајакнати и ефикасни мерки и политики за унапредување на правата и општествената и економска положба на Ромите и Ромската заедница во земјата.

Носечки акт во македонското законодавство кој ги гарантира правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија е **Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија**².

Законот за спречување и заштита од дискриминација³ утврдува рамка за заштита од директна или индиректна дискриминација, повикнување, поттикнување и помагање во дискриминаторски дејствија по основите наведени во член 3 од Законот.

Комитетот за односи со заедниците е уставна категорија, внесена со Амандманот XII. Прашањето околу начинот, условите и постапката за избор на член на Комитетот како и надлежноста, начинот на работа и донесувањето на одлуките, законски се регулирани со **Законот за Комитетот за односи со заедниците**⁴. По прашањето за инклузијата на Ромите, овој законски текст има значење од аспект на вклученоста на Ромите во институциите на Република Македонија, пропорционално со нивната застапеност во вкупното население.

Принципите за заштита на правото на живот и развој на детето, заштитата на најдобриот интерес на детето, обезбедување на минимум стандард за секое дете под еднакви услови, исклучување на каква било форма на дискриминација, почитување на правото на детето на слобода и безбедност на личноста, на сопствено мислење и слободно изразување, здружување и образование, услови за здрав живот и остварување на други социјални права и слободи на детето се предвидени во член 4 од **Законот за заштита на децата**⁵.

Еден од важните акти за олеснување на пристапот до правната помош од стручни лица, адвокати, за потребите на судски и управни постапки, е преку основите кои ги предвидува **Законот за бесплатна правна помош**⁶. Овој закон има јасно утврдена цел во член 1- да обезбеди еднаков пристап на граѓаните до институциите на системот, согласно со начелото за еднаков пристап до правдата.

Вработување

Во областа вработување македонското законодавство ги предвидува **Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност**⁷, **Законот за работните односи**⁸, кои го

¹ сл. Весник 42/11

² сл. Весник 92/08 и 42/14

³ сл. Весник 50/10, 44/14, 150/15, 31/16 и 21/18

⁴ сл. Весник 150/07

⁵ сл. Весник 23/12 и 12/1410/15,25/15,150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18

⁶ сл. Весник 161/09, 181/11, 27/14, 104/15

⁷ сл. Весник 23/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 80/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14,112/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16, 119/16, 21/18, 113/18,

⁸ Сл. Весник 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18

предвидуваат принципот на еднаков третман, изречно ја забрануваат дискриминацијата на кандидатот за вработување и работникот. Законот за работни односи посебно ја нагласува обврската за обезбедување еднаков третман и еднакви можности на жените и мажите. Со **Закон за заштита од вознемирување на работно место**⁹, се уредени процедуралните и материјалните аспекти поврзани со вознемирувањето на работното место, како и заштитата од дискриминација на работничка по основ на бременост, раѓање и родителство. Во член 2 од **Законот за социјалната заштита**¹⁰ се дефинира социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост. Под социјални ризици Законот подразбира ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност), ризици на старост и стареење, ризици на еднородителско семејство, ризици од невработеност, губење на приход за издржување врз основа на работа и слично, ризици од сиромаштија и ризици од друг вид на социјална исклученост.

Образование

Основното и средното образование во Македонија се обврзувачки и регулирани се со закони кои важат за сите граѓани подеднакво.

Закон за основно образование и Закон за средно образование¹¹ го гарантира образованието како право на секое дете. Двата степени на образование се бесплатни, обврзувачки и важат за сите граѓани подеднакво. Притоа, забранува дискриминација по основа на пол, раса, боја на кожата, национална, социјална, политичка, верска, имотна и општествена припадност во остварување на правата од основното воспитание и образование, утврдени со овој закон (член 2). Основното училиште трае 9 години а на родителите им нуди дури и можност за советување со цел детето да постигне што поголем успех во образованието. Согласно Уставот на Република Македонија, за учениците на припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, воспитно-образовната работа се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница, на начин утврден со закон. (член 9). **Законот за учебниците за основно и средно образование**¹², уредува дека за учениците од припадниците на заедниците кои наставата ја следат на јазик и писмо различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, учебниците се издаваат на јазикот и писмото на којшто се остварува наставата.

Домување

Владата утврдува и спроведува политика за развој на домувањето, донесува државна стратегија и годишна програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија. Согласно **Законот за домување**¹³ домувањето го дели на две категории: минимално и соодветно домување. **Законот за субвенционирање на станбен кредит**¹⁴ ги уредува условите, начинот и постапката за субвенционирање на станбен кредит кој физичко лице го зема од деловните банки за купување на стан или изградба на кука, со цел решавање на станбено прашање. Законот за постапување со бесправно изградените објекти[4] го уредува прашањето на бесправните објекти на кои се изведени градежни и инсталатерски работи во целост или истите претставуваат градежна и функционална целина а со цел утврдување на правен статус на ваквите објекти. Утврдувањето правен статус на бесправен

⁹ сл. Весник 79/13

¹⁰ сл. Весник 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18

¹¹ сл. Весник 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 100/12, 54/13, 41/14; сл. Весник 44/95, 24/96, 96/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14

¹² сл. Весник 98/2008; 99/2009; 83/2010; 36/2011; 135/2011; 46/2012; 24/2013; 120/2013 и 29/2014

¹³ сл. Весник 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 38/12, 55/13, 163/13, 42/14

¹⁴ сл. Весник 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16

објект, пак, подразбира негово запишување во јавните книги за запишување на правата на недвижностите и вклопување на истиот во урбанистичко-планската документација.

Здравство

Во областа здравство македонското законодавство ги има **Законот за заштита на правата на пациентите**¹⁵ кој ги уредува заштитата на правата на пациентите кои се засноваат на начелата на хуманост и достапност. Општите начела на **Законот за здравствената заштита**¹⁶ утврдуваат право на секој граѓанин на здравствена заштита, како и обврска да се грижи и да го чува и унапредува своето здравје во согласност со овој и друг закон. Достапноста на здравствената заштита е едно од основните начела уредени со Законот за здравствена заштита, согласно член 6, кое предвидува обезбедување здравствена заштита на населението на Република Македонија, која е географски, физички и економски достапна, а особено здравствената заштита на примарно ниво. Исто така, Законот ја забранува дискриминацијата при укажувањето на здравствената заштита во однос на раса, пол, старост, национална припадност, социјално потекло, вероисповед, политичко или друго убедување, имотна состојба, култура, јазик, вид на болест, психички или телесен инвалидитет. Начелото на сеопфатност, од Законот според член 10, обезбедува вклучување на секој поединец во системот на здравствена заштита, со примена на мерки и активности за здравствена заштита кои опфаќаат промоција на здравјето, превенција на болести на сите нивоа на здравствена заштита, рана дијагноза, лекување и рехабилитација.

Еднакви можности

Законот за еднакви можности на жените и мажите (објавен во „Службен весник на РМ“, бр.6/2012 и “Службен Весник на Република Македонија” бр. 166/2014)), со кој се унапредува законската рамка во делот на еднаквите можности и се заокружува усогласеноста на националното законодавство со Директивите 2000/78/ЕЗ, 2002/73/ЕЗ, 2004/113/ЕЗ. Законот целосно ги уреди прашањата во врска со воспоставувањето на еднаквите можности и еднаков третман на жените и мажите, основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности, правата и обврските на одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности на жените и мажите, постапката за утврдување нееднаков третман на жените и мажите, како и правата и должностите на Застапникот за еднакви можности на жените и мажите, како определено лице за спроведување на постапката за утврдување нееднаков третман.

¹⁵ сл. Весник 82/08, 12/09, 53/11, 150/15

¹⁶ сл. Весник 43/2012, 46/93, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011, 53/2011, 145/2012, 10/2013, 87/2013, 43/2014, 101/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16

Институционална поставеност

Институционалната поставеност за имплементацијата на Стратегијата за Роми 2014-2020 година и Националните планови за Роми на национално ниво се состои од: Кабинет на министерот без ресор кој е национална контакт точка за Роми и национален координатор за имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020, ресорни министерства за имплементација на Националните акциски планови: Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование и Агенција за вработување во Република Северна Македонија и Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми 2014-2020.

Национални акциски планови за Роми во Република Северна Македонија

- НАП за образование 2016-2020
- НАП за здравство 2015-2020
- НАП за вработување 2016-2020
- НАП за домување 2016-2020
- НАП за зајакнување на положбата на Ромската жена во општеството 2016-2020

Подолу следи табеларен приказ на надлежни институции за спроведување на Националните акциски планови за Роми со податоци за лица и надлежности.

Генерални информации	
Година за која се известува	2018
Земја	Република Северна Македонија
Стратегија	Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020
Период	2014-2020 (6 години)
Линк до документот	https://www.mbr-ds.gov.mk/?q=node/66
Акциски план	<ul style="list-style-type: none">• НАП за образование 2016-2020• НАП за здравство 2015-2020• НАП за вработување 2016-2020• НАП за домување 2016-2020• НАП за зајакнување на положбата на Ромската жена во општеството 2016-2020
Период	2015/6-2020
Линк до документот	https://www.mbr-ds.gov.mk/?q=node/66
Оперативни заклучоци	Оперативни заклучоци (26.07.2011)
Линк до документот	http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/zaklucoci_romi.pdf
Акциски план за Поглавје 23	Нема податоци
Линк до документот	Нема податоци
Национално контакт лице за Ромите	

Име и Презиме	Музафер Бајрам	
Работно место	Министер без ресор	
Сектор	Имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020	
Институција	Влада на Република Северна Македонија	
Е-пошта	muzafer.bajram@gs.gov.mk	
Директен телефон #	+389 (2) 3118 022 (лок. 116)	
Улога (опис)	<ul style="list-style-type: none">- да го координира процесот на подготовка на нова Стратегија за подобрување на состојбата на Ромите и Национални акциски планови и да ја информира Владата на Република Северна Македонија најдоцна до декември 2020 година;- да го координира процесот на следење имплементација на заклучоците од Семинарот за Роми и Роми бегалци и да ја информира Владата на Република Северна Македонија на секои шест месеци за статусот на реализацијата;- да ја информира Владата на Република Северна Македонија за превземените активности во врска со реализацијата на активностите од Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020, односно Националните акциски планови;- да ја претставува Република Северна Македонија на меѓународно ниво за прашања поврзани со ромската заедница, а произлезени од Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020;	
Техничка поддршка/ секретаријат за Националното лице за контакт за Ромите		
Име и Презиме	Мерсиha Усеин	
Работно место	Посебен советник	
Сектор	Кабинет на министер без ресор задолжен за подобрување на состојбата на Ромите	
Институција	Влада на Република Северна Македонија	
E-mail	Mersiha.Usein@gs.gov.mk	
Директен телефон #	+389 (2) 3213954	
Мобилен #	+3897231503	
Улога (опис)	<ul style="list-style-type: none">- Подготовка на материјали за седници на Влада- Подготовка на анализи и извештаи за потребите на министерот- Подготовка на мислења за прашања поврзани со политики кои се однесуваат на ромската заедница- Координација на активности во рамки на проектот Интеграција на Роми 2020- Координација на работата на Националната контакт точка за Роми	
Интердисциплинарен орган		
Образование		
Име и Презиме	Арабела Иљаз	
Работно место	Виш соработник	
Институција	Министерство за образование и наука	
Е-пошта/ Телефон #	arabela.iljaz@mon.gov.mk	+389 (2) 3140156

Вработување		
Име и Презиме	Вељка Јуран	
Работно место	Раководител на одделение	
Институција	Агенција за вработување	
Е-пошта/ Телефон #	Veljka.Juran@avrm.gov.mk	+389 71 386 813
Здравство		
Име и Презиме	Сенад Мемеди	
Работно место	Советник	
Институција	Министерство за здравство	
Е-пошта/ Телефон #	Senad.Memedi@zdravstvo.gov.mk	+389 2 3112 500 лок.218
Домување		
Име и Презиме	Сузана Камческа/ Ленче Бајкова	
Работно место	Советник/Советник	
Институција	Министерство за транспорт	
Е-пошта/ Телефон #	suzana.kamceska@mtc.gov.mk lence.bajkova@mtc.gov.mk	suzana.kamceska@mtc.gov.mk lence.bajkova@mtc.gov.mk
Државен Завод за Статистика		
Име и Презиме	Апостол Симовски	
Работно место	Директор	
Институција	Државен Завод за Статистика	
Е-пошта/ Телефон #	Apostol.simovski@stat.gov.mk	+389 2 3 295 666
Други прашања (култура, социјална заштита, лица без документи и сл)		
Име и Презиме	Мабера Камбери	
Работно место	Раководител на Сектор	
Институција	Министерство за труд и социјална политика	
Е-пошта/ Телефон #	Mkamberi@mtsp.gov.mk	+389 70 329 610
Интердисциплинарен орган и мандат на неговите членови (Национално координативно тело)		
Улога при планирање	Дизајнира и имплементира процеси на стратешко планирање;	
Улога при консултации	Консултација со ресорните министерства и членови на Невладиниот сектор за преземените активности во однос на Националните акциони планови;	
Улога при буџетирање	н/п	
Улога при вклучување во	Подготвува релевантни Стратегии и Акциски планови;	

политики	
Улога при координација	Да обезбеди ефективна координација помеѓу државните институции и граѓанските здруженија;
Улога при спроведување	Подготовка на годишни оперативни планови
Улога при известување	Да го советува Националниот координатор и Единицата за бараните водечки мерки за обезбедување на правилно спроведување на националните акциони планови
Улога при мониторинг	Да го надгледува спроведувањето на националните акциони планови од Стратегијата
Временска рамка и документи	
Должина на мандатот	2 години со можност за реизбор
Честота на состаноците	Не е дефинирано
Листа на датуми со средби	2 април 2019 26 јули 2019
Интернет локација	/
Документи	/

Мерки по приоритетни области

Во рамки на овој извештај претставени се дел од мерките по приоритетни области дефинирани во Националните акциски планови за Роми. Подолу табеларно се претставени овие мерки по приоритетни области со податоци со предвидените индикатори и степен на искористеност на мерките како и планиран и потрошен буџет.

Образование ¹⁷			
Општа цел: Подобрена образовната структура кај ромската заедница особено кај девојчињата и жената Ромка			
Вкупен буџет	610,155,154 МКД		
Планиран буџет (2018)	122,031,030 МКД		
Потрошен буџет (2018) ¹⁸	/ МКД		
Индикатор 1	% на Ромски деца вклучени во претшколско образование		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	2.6%	1.9%	н/п
Постигнување (2018)	1.78%	0,9%	н/п
Индикатор 2	% на деца Роми кои успешно преминуваат од претшколско образование во прво одделение во основно образование		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	80%	н/п	н/п
Постигнување (2018)	99%	н/п	н/п
Индикатор 3	% на ученици Роми со комплетирано основно образование дисегрегирани по пол;		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	87%	53%	н/п
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	92%	46%	н/п
Постигнување (2018)	99%	48%	н/п
Индикатор 4	Број на ученици Роми со комплетирано средно образование		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	98%	52%	
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	100%	58%	н/п
Постигнување (2018)	98.44%	42,91%	н/п
Индикатор 5	Број на дипломирани Роми од вкупниот број на дипломирани дисегрегирани по пол		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	1.6%	0.8%	н/п
Планирано	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми

¹⁷ Поради новата институционална структура на Управата за развој на образование која е во рамки на новото Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, за овој извештаен период нема податоци по сите мерки и активности

¹⁸ Министерството за образование и наука не доставија податок за потрошен буџет за 2018.

Постигнување (2018) ¹⁹	н/п	н/п	н/п
Постигнување (2018)	н/п	н/п	н/п
Индикатор 6	Број на возрасни Роми со комплетирано основно образование дисегрегирани по пол;		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Постигнување (2018)	н/п	н/п	н/п
Индикатор 7	Број на возрасни Роми со комплетирано средно образование дисегрегирани по пол;		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	50	н/п	н/п
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Постигнување (2018)	н/п	н/п	н/п
Индикатор 8	% на категоризираниите ученици вратени во редовно образование		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	10%	н/п	н/п
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Постигнување (2018)	н/п	н/п	н/п
Конкретна цел 1: Подобен пристап и успешно комплетирање на предучилишно образование на Ромите, особено на Ромските девојчиња			
Вкупен буџет	11,646,446 МКД		
Планиран буџет (2018)	4,766,926 МКД		
Потрошен буџет (2018)	3,500,000 МКД		
Индикатор	% на Ромски деца од вк.број на деца во претшколско образование		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	2.6%	1.6%	
Постигнување (2018)	489	264	н/п
Мерки под Конкретна цел 1[како што е наведено во НАП]			
M1.1	1.1.1 Имплементација на програми за бесплатно вклучување на деца Роми од 3 до 5 години во предучилишно воспитно образовен процес		Планиран буџет (2018) 4,766,926 МКД
	Носител: Министерство за труд и социјална политика Партнери: Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука,		Потрошен буџет (2018) 3,500,000

¹⁹ Министерството за образование и науки не достави податоци за планирано постигнување и постигнување за 2018.

	единици на локална самоуправа, европски фондови Податоци: Министерство за труд и социјална политика - сектор за детска заштита		
	Во рамките на проектот Инклузија на деца Роми во предучилишно образование - детски градинки, за периодот Јануари - Декември 2018, во просек беа запишани 489 деца во Роми од кои во просек 264 женски деца Роми вклучени во рамки на проектот во периодот јануари-јуни 2018 година во 19 Општини, а во периодот од септември-декември 2018 во 15 Општини. (Извор Извештај до РЕФ септември-декември 2018)		
	РЕФ 1,842.000МКД		
	МТСП - 4,766.926 МКД		
	Во 2018 год на ниво на РСМ биле запишани 38844 деца во јавните детски установи од нив 854 деца или 2,2 % се Роми кои што се запишани во детските градинки.		
	Само во рамките на проектот на МТСП со РЕФ биле вклучени 489 деца во 19 општини		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	489	264	н/п
M1.2	1.1.2. Изградена нова градинка во Шуто Оризари на веќе постоечкиот објект		Планиран буџет (2018) 12,200,000 МКД
	Носител: Општина Шуто Оризари Партнери: Влада, Министерство за труд и социјална политика Извори на средства: Министерство за образование и наука, единици на локална самоуправа, европски фондови Податоци: Општина Шуто Оризари		Потрошен буџет (2018) Не може да се дефинира бидејќи изградбата е со финансиска поддршка од Кралството Норвешка и УНДП
	Градинка е пуштена во употреба на 6 септември 2019.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	н/п
M1.3	1.3.1 Подигање на свеста на родителите за важноста од предучилишно интеркултурно учење		Планиран буџет (2018) 1,200,000
	Носител: Министерство за труд и социјална политика Партнери: Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, единици на локална самоуправа, европски фондови Податоци: Записници од средби со родители Придонесува кон планираното постигнување 3.		Потрошен буџет (2018) /
	Во рамки на проектот Инклузија на деца Роми во предучилишно образование за период 2017 -2018 година, беа опфатени во просек 865 Родители. За периодот 2018-2019 нема податок.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно
	865	н/п	н/п
M1.3	1.3.2. Вклучување на родители Роми во управувачките тела на градинките		Планиран буџет (2018)

Носител: Министерство за труд и социјална политика Партнери: Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, единици на локална самоуправа, европски фондови Податоци: Предучилишни институции - градинки (одлуки) Придонесува кон планираното постигнување 3. Од спроведените истражувања помеѓу 19 Општини вклучени во рамки на проектот 18 немаат Член во Советот на родители од ромска националност.			492,000 МКД Потрошен буџет (2018) 0 МКД
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно	
1	1	н/п	
Конкретна цел 2: Подобен пристап и успешно комплетирање на основното образование на Ромите, особено на Ромските девојчиња			
Вкупен буџет	184,323,000 МКД		
Планиран буџет (2018)	36,864,600 МКД		
Потрошен буџет (2018)	4,305,000 МКД		
Индикатор	% од учениците Роми успешно го комплетираат основното образование		
Почетна состојба (2017)	Вкупно Роми	Почетна состојба (2017)	Вкупно Роми
	82%		82%
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми
	87%		87%
Постигнување (2018)	92.73%	Постигнување (2018)	92.73%
Мерки под Конкретна цел 2 [како што е наведено во НАП]			
M2.1	2.1.1 Воведување на локални медијатори во училиштата за учениците Роми Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Решенија за ангажирање на образовни медијатори (Министерство за образование и наука?) Придонесува кон планираното постигнување 1 Во 2018 година МОН објави конкурс за ангажирање на 20 локални медијатори, од нив 17 беа ангажирани. Истите работеа во 16 општини во Република Северна Македонија. За 2019 година е зголемен бројот на медијатори на 30 и нивното дејствување по општини од 16 се зголемува на 19 општии. Мерката продолжува да се имплементира и во годините што следат, а во 2018 година предложено е ромските образовни медијатори да се споменат и вметнат во Законот за основно образование, се со цел обезбедување одрливост и правна рамка за понатамошна континуирана имплементација Како напомена, во програмата 11 во рамки на Министерството за образование и наука, која што обезбедува средства за поддршка и имплементација на Националната		Планиран буџет (2018) 7,084,800 - вкупен 2,550,000 - за ромски образовани медијатори Потрошен буџет (2018) 6,963,000 МКД вкупно 2,550,000 - за ромски образовни медијатори

	Стратегија за Рои, освен за ромски образовни медијатори, издвојува средства и за стипендии на студенти Роми и тековни фискални импликации за реализацијата на овие две активности.	
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки
	17	9
		Вкупно Роми
		17
M2.1	2.1.2. Спроведување на програма за условни парични трансфери за ученици Роми во основно образование Спроведување на програма за условни парични трансфери за ученици Роми во основно образование Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Министерство за образование и наука - извештаи за условни парични трансфери Придонесува кон планираното постигнување 1. Оваа активност се уште не е почната со имплементација	Планиран буџет (2018) 7,084,800 МКД Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки
	0	0
		Вкупно Не-Роми
		н/п
M2.1	2.1.3. Обезбедување на дополнителна турска настава за учениците Роми кои покажуваат послаби образовни резултати по одредени предмети во основното образование Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Училишна евиденција (анализи за успех на учениците и остварени турски часови) Според АП, бројот на ученици Роми корисници на турска настава, во 2017 изнесува 1489, од кои 724 се женски ученици Ромки корисници. Турската поддршка се имплементира во 12 општини во Република Македонија и има за цел да го подобри успехот на учениците Роми во основно образование. Оваа мерка не се имплементира од 2017 година Напомена: Истата ќе продолжи во 2019 година, финансирана од РЕФ, а имплементирана од ромски невладин сектор	Планиран буџет (2018) 0 МКД Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки
	0	0
		Вкупно Не-Роми
		н/п
M2.1	2.1.4. Отворање на Кариерни центри за кариерно насочување на учениците Роми во основното образование Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови	Планиран буџет (2018) 0 МКД Потрошен буџет (2018) 0 МКД

	Податоци: Извештаи од работа на центрите за кариерно насочување	
	Оваа активност не е спроведена во 2018 година	
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки
	0	0
M2.1	2.1.5 Развивање и реализирање на програма за Ре - интеграција на ученици Роми во основното образование	Планиран буџет (2018) 0 МКД
	Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Биро за развој на образованието, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Педагошка евиденција за ре-интегрирани ученици Придонесува кон планираното постигнување 1	Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Оваа активност е индиректно спроведена во 2018 година	
	Напомена: Во оваа мерка директно потпомагаат ромските образовни медијатори и финансиските средства се обезбедени од буџетот на државата преку програми за поддршка на образованието на Роми и мерките согласно потпишан меморандум за соработка помеѓу МОН и Фондацијата Песталоци	
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки
	0	0
M2.2	2.2.1 Подигнување на свеста кај родителите Роми за важноста на основното образование	Планиран буџет (2018) 0 МКД
	Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Записници од средби Придонесува кон планираното постигнување 2.	Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Во рамките на оваа мерка преку проектот Турска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование континуирано се спроведуваа работилници со родителите Роми во 18 општини. Во 2017 година беа спроведени 52 средби со родители Роми чии деца беа вклучени во проектот, и беа опфатени 1,500 родители. Мерката е завршена во 2017 година.	
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки
	0	0
M2.3	2.3.1 Донесување на законски и подзаконски кои ќе овозможат вклучување на децата од улица во воспитно образовниот систем	Планиран буџет (2018) 0 МКД
	Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Биро за развој на образованието, Единици	Потрошен буџет (2018) 0 МКД

	<p>на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Министерство за образование и наука - закон и подзаконски акти (легислатива на МОН) Придонесува кон планираното постигнување 3.</p> <p>МОН во соработка со Фондацијата Песталоци и Македонскиот центар за граѓанско образование во 2018 година започна проект „Инклузија на деца кои се надвор од училиштата во образовниот систем“ од социјално ранливи категории.</p> <p>Средствата за целосна имплементација се обезбедени од Фондацијата Песталоци, а МН по завршетокот на проектот се обврзува да раководи со процесот за изготвување на скратени наставни програми преку Бирото за развој на образование, да обезбеди бесплатна нострификација на документи за завршено образование во странство за деца од социјално ранливите групи.</p> <p>Напомена: Со измената на Законот за основно образование во 2019 година се изменува и начинот и постапката за признавање и еквиваленција на свидетелства стекнати во странство, имено согласно член 154, став 2 од законот, корисниците на минимална помош, се ослободуваат од трошоците во постапката за признавање на свидетелства за основно образование стекнати во странство.</p>							
	<table><tr><td>Вкупно Роми</td><td>Вкупно жени Ромки</td><td>Вкупно Роми</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Роми	0	0	0	
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Роми						
0	0	0						
M2.3	<p>2.3.2 Спроведување на активности и програми за враќање на децата од улица во основното образование</p> <p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Министерство за труд и социјална политика, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Извештаи на институции и невладини организации Придонесува кон планираното постигнување 3.</p> <p>МОН во соработка со Фондацијата Песталоци и Македонскиот центар за граѓанско образование во 2018 година започна проект „Инклузија на деца то се надвор од училиштата во образовниот систем“ од социјално ранливи категории.</p> <p>Средствата за целосна имплементација се обезбедени од Фондацијата Песталоци, а МН по завршетокот на проектот се обврзува да раководи со процесот за изготвување на скратени наставни програми преку Бирото за развој на образование, да обезбеди бесплатна нострификација на документи за завршено образование во странство за деца од социјално ранливите групи.</p>	<table><tr><td>Планиран буџет (2018) 0 МКД</td><td>Потрошен буџет (2018) 0 МКД</td></tr></table>	Планиран буџет (2018) 0 МКД	Потрошен буџет (2018) 0 МКД				
Планиран буџет (2018) 0 МКД	Потрошен буџет (2018) 0 МКД							

	Напомена: Со измената на Законот за основно образование во 2019 година се изменува и начинот и постапката за признавање и еквиваленција на свидетелства стекнати во странство, имено согласно член 154, став 2 од законот, корисниците на минимална помош, се ослободуваат од трошоците во постапката за признавање на свидетелства за основно образование стекнати во странство.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Роми
	0	0	0
M2.4	2.4.1. Организирање на средби со релевантни институции на локално ниво за формирање на локални совети за соработка		Планиран буџет (2018) 246,000 МКД
	<p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Извештаи на институции Придонесува кон планираното постигнување 4.</p> <p>Во рамките на оваа мерка се уште не е ништо спроведено</p>		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Роми
	0	0	0
M.2.5	2.5.1 Ревидирање на постоечките планови за реонизација за упис на ученици согласно мултиетничките контексти во општините		Планиран буџет (2018) 246,000 МКД
	<p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Одлуки на општински совети за реонизација, заедно со реонски планови Придонесува кон планираното постигнување 5.</p> <p>Во рамките на оваа мерка од страна на невладиниот сектор се направени некои анализи за утврдување на конкретните проблеми кои придонесуваат до сегрегација.</p>		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Роми
	0	0	0
M2.5	2.5.2 Активности за подигнување на свеста кај релевантните фактори и кај родителите за проблемот со сегрегацијата		Планиран буџет (2018) 246,000 МКД
	<p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Записници од средби Придонесува кон планираното постигнување 5.</p> <p>Преку разни проекти од страна на ромскиот невладин</p>		Потрошен буџет (2018) 0 МКД

	сектор се спроведени активности за јакнење на свеста на ромската заедница за последиците од сегрегацијата како и сензитивизирање на институциите за проблемот и потребата од негово решавање.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Роми
	0	0	0
M2.5	2.5.3 Подигнување на свеста кај родителите Роми за механизмите за заштита од дискриминација во образованието Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Промотивна документација: записници, извештаи, видеа, фотографии и слично Придонесува кон планираното постигнување 5. Во рамките на оваа мерка се уште не е ништо спроведено		Планиран буџет (2018) 1,200,000 МКД Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Роми
	н/п	н/п	н/п

Конкретна цел 3: Подобрен пристап и успешно комплетирање на средното образование на Ромите, особено на Ромските девојчиња			
Вкупен буџет	73,165,000 МКД		
Планиран буџет (2018)	14,633,000 МКД		
Потрошен буџет (2018)	10,855,000 МКД		
Индикатор 1	Број на ученици Роми кои завршиле средно образование дисегрегирани по пол и по година, во споредба со претходната година		
Почетна состојба (2017)	Вкупно Роми	Почетна состојба (2017)	Вкупно Роми
	99%		99%
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми
	99%		99%
Постигнување (2018)	100%	Постигнување (2018)	100%
Индикатор 1	Број на ученици Роми се запишани во средно образование		
Почетна состојба (2017)	Вкупно Роми	Почетна состојба (2017)	Вкупно Роми
	751		751
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми
	880		880
Постигнување (2018)	850	Постигнување (2018)	850
Мерки под Конкретна цел 3 [како што е наведено во НАП]			

М3.1	3.1.1. Стипендирање на средношколци Роми		Планиран буџет (2018) 8,678,000 МКД
	<p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Решенија за стипендии, извештаи, друга документација</p> <p>Во рамките на Министерството за образование и наука се спроведува стипендирање на средношколци Роми. Овој проект се спроведува во партнерство со Ромскиот Образовен Фонд, при што се стипендирани се 880 ученици Роми, од кои 480 се жени.</p>		Потрошен буџет (2018) 7,650,000 МКД
	Вкупно Роми 880	Вкупно жени Ромки 480	Вкупно Роми 880
М3.1	3.1.2. Воведување на нови форми на дополнителна поддршка на средношколците Роми преку менторство и турсотство		Планиран буџет (2018) 2,667,000 МКД
	<p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Потпишани договори, извештаи, друга документација</p> <p>Во рамките на горенаведениот проект, покрај стипендирањето на учениците Роми им се дава и дополнителна поддршка при што се ангажирани ментори чија цел е да го подобри нивниот успех.</p>		Потрошен буџет (2018) 2,300,000 МКД
	Вкупно Роми 880	Вкупно жени Ромки 480	Вкупно Роми 880
М3.1	3.1.3. Реализирање на условен Паричен Трансфер (ССТ) за средношколците кои потекнуваат од семејства приматели на социјална парична помош		Планиран буџет (2018) 1,560,000 МКД
	<p>Носител: Министерство за труд и социјална Партнери: Министерство за образование и наука, Управа за образование на јазиците на заедниците, Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Потпишани договори, извештаи, друга документација</p> <p>Во рамките на проектот со Светска Банка се спроведува проектот за условен паричен надоместок, при што средношколците Роми кои потекнуваат од семејствата кои се приматели на социјална парична помош. Во учебната 2016/ 2017 вкупен број на корисници се 4233 од кои 238 Роми, додека за учебната 2017/2018 вкупен број на корисници се 3598 од кои 236 се Роми. Семејствата добиваат 12.000 МКД во текот на целата година доколку, учениците се редовни минимум редовност од 85%. За учебната 2018/2019 нема податок.</p>		Потрошен буџет (2018) н/п

	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
М3.1	3.1.4 Соодветна примена на одлуката за позитивна дискриминација при упис на ученици Роми во средните училишта во Република Северна Македонија		Планиран буџет (2018) 0 МКД
	Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Државен просветен инспекторат Извори на средства: не се планирани средства Податоци: Податоци за упис на средношколци расчленети по етничка припадност		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Во рамките на оваа одлука, вкупно 27 Роми ја искористиле оваа мерка за упис во средните училишта од кои 16 Ромски ученички. За 2018/2019 нема податок.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
М3.1	3.1.5. Реализирање на активности за професионална ориентација на средношколците Роми		Планиран буџет (2018) 615,000 МКД
	Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Промотивна документација: записници, извештаи, видеа, фотографии и слично		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Придонесува кон планираното постигнување 5.		
	Во рамките на оваа мерка се уште не е ништо спроведено		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	н/п

Конкретна цел 4: Зголемен пристап и успешно комплетирање на високото образование на Ромите, особено на Ромските девојчиња			
Вкупен буџет	43,824,654 МКД		
Планиран буџет (2018)	8,764,930 МКД		
Потрошен буџет (2018)	н/п		
Индикатор 1	% на дипломирани Роми од вкупниот број на дипломирани студенти		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	1.6%	0.8%	н/п
Планирано постигнување за (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	2.6%	1.3%	н/п

Постигнување (2018)	н/п	н/п	н/п
Индикатор 2	% на Роми запишани на државни и приватни универзитети		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	286	172	н/п
Планирано постигнување за (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	314	189	н/п
Постигнување (2018)	н/п	н/п	н/п

Мерки под Конкретна цел 4 [како што е наведено во НАП]			
М4.1	4.1.1. Проширување на постоечката квота за запишување на студенти Роми на државните факултети и соодветна примена на истата		Планиран буџет (2017) 738,000 МКД
	Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Универзитети Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Евиденција на запишани студенти		Потрошен буџет (2017) 0 МКД
	Во рамките на оваа мерка не е спроведено ништо		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	н/п
М4.1	4.1.2. Обезбедување на стипендии за студенти Роми со приоритет на студентите кои студираат на факултетите кои продуцираат наставнички кадар		Планиран буџет (2018) 3,075,000 МКД
	Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Потпишани договори и извештаи		Потрошен буџет (2018) 3,245,000 МКД
	МОН за 2018 година додели вкупно 94 стипендии за студенти Роми, од кои 46 на Ромки студентки.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Роми
	94	46	94
М4.1	4.1.3. Обезбедување на академска и дополнителна поддршка за студентите Роми		Планиран буџет (2018) 4,951,931 МКД
	Преку проектот Ромаверзитас на студентите Роми кои се запишани редовно на универзитет им се нуди менторска поддршка во текот на нивното студирање, изучување на англиски јазик и компјутери, обуки и микроистражувања. Во текот на 2018 година во сите горенаведени активности биле вклучени 75 студенти.		Потрошен буџет (2018) н/п
	Проектот Ромаверзитас е финансиски поддржан од Ромскиот Образовен Фонд.		(средства од донатор РЕФ во рамките на Ромаверзитас)
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	75	н/п	0

Конкретна цел 5: Зголемен бројот на возрасни Роми кои го комплетираше основното и

средното образование особено жени Ромки			
Вкупен буџет	3,382, 000 МКД		
Планиран буџет (2018)	676,500 МКД		
Потрошен буџет (2018)	н/п		
Индикатор	Зголемен % на возрасни Роми кои успешно го комплетираше нивното основно образование, особено жени Ромки;		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	н/п
Планирано Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Индикатор	Зголемен % на возрасни Роми кои успешно го комплетираше нивното средно образование, особено жени Ромки;		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	н/п	н/п
Планирано постигнување за (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п

Мерки под Конкретна цел 5 [како што е наведено во НАП]			
М5.1	<p>5.1.1. Развивање на програми според клучните компетенции за докомпетирање на основно образование по усвоената Концепција за основно образование</p> <p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците</p> <p>Извори на средства: Министерство за образование и наука, Универзитети, европски и други донаторски фондови</p> <p>Во рамките на проектот „Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и едукација“, кој се спроведе од страна на Ромскиот Образовен Фонд во партнерство со НВО Кхам и НВО Амбрела, вкупно 65 Роми на возраст од 18 - 45 год, успеаја да го комплетираат основното образование. Проектот финансиски беше поддржан од ЕУ, ИПА компонента IV. За 2018 нема податоци.</p>	Планиран буџет (2018) 615,000 МКД	
		Потрошен буџет (2018)	
		Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки
		н/п	н/п
М5.1	<p>5.1.2. Развивање на База на податоци за возрасни Роми кои не комплетираше основно и средно образование</p> <p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците</p> <p>Извори на средства: Министерство за образование и наука, Универзитети, европски и други донаторски фондови</p> <p>Во рамките на проектот „Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и едукација“, кој се спроведе од страна на Ромскиот Образовен Фонд во партнерство со НВО</p>	Планиран буџет (2018) 61,500	
		Потрошен буџет (2018)	
		Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки
		н/п	н/п

	<p>Кхам и НВО Амбела, вкупно 73 Роми на возраст од 18 - 45 год, успеаја да го комплетираат основното образование. Проектот финансиски беше поддржан од ЕУ, ИПА компонента IV.</p> <p>За 2018 нема податок.</p>		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п

Конкретна цел 6: Намален бројот на ученици Роми во основните и средните специјални училишта во Р. Македонија

Вкупен буџет		5,000,000 МКД		
Планиран буџет (2018)		1,000,000 МКД		
Потрошен буџет (2018)		0 МКД		
Индикатор		% на категоризираниите ученици вратени во редовно образование		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми	
	166	н/п	н/п	
Планирано постигнување за (2018)		Минимум 20% од рекатегоризираниите ученици се вратени во редовно образование		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми	
	н/п	н/п	н/п	
Мерки под Конкретна цел 6 [како што е наведено во НАП]				
М6.1	6.1.1 Зајакнување на комисиите за проценка на образовна способност кај учениците Роми			Планиран буџет (2018)
	<p>Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Записници и извештаи од работата на комисијата Придонесува кон планираното постигнување 1.</p> <p>Состав на Комисијата и Тимови за спроведување на рекатегоризацијата: Комисијата е составена од лекари од Завод за ментално здравје Скопје кои се надлежна институција за вршење на категоризација и од други лекари номинирани од Министерство за здравство од профили согласно Правилникот за оценка на специфичните потреби на лицата со пречки во психички или физички развој (Сл. Весник на РМ 30/2000). Комисијата е формирана со Решение донесено од страна на Министерот за труд и социјална политика и тимовите се составени по училишта согласно дијагнозите на децата во тие училишта и потребен задолжителен профил на лекари согласно правилникот за тие дијагнози. Исто така во тимовите беа вклучени и социјални работници согласно правилникот и преведувачи на ромски јазик за децата Роми кои не зборуваат или не разбираат доволно македонски јазик.</p>			900,000 МКД
				Потрошен буџет (2018)
				0 МКД

	За 2018 нема податок.			
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми	
	н/п	н/п	н/п	
М6.1	6.1.2 Спроведување на рекатегоризација на учениците Роми кои се запишани во специјалните училишта, и доследна примена на резултатите Носител: Министерство за образование и наука Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, Единици на локална самоуправа Извори на средства: Министерство за образование и наука, европски и други донаторски фондови Податоци: Записници и извештаи од работата на комисијата Придонесува кон планираното постигнување 1. Во рамките на оваа активност нема информации за спроведувањето на мерката за 2018 година			Планиран буџет (2018) 100,000 МКД
				Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми	
	н/п	н/п	н/п	

Лице кое известува	
Име и Презиме	Арабела Иљаз
Работно место	Виш соработник
Институција	Министерство за образование и наука / Управа на заедниците
Е-маил	arabela.iljaz@mon.gov.mk
Телефон #	+389 (2) 3140156
Датум	05/09/2019

Вработување			
Општа цел: Зголемени можности за вработување на Ромите на достоинствени работни места			
Вкупен буџет	78.393.534 денари		
Планиран буџет (2018)	15.678.707 денари ²⁰		
Потрошен буџет (2018)	20.078.833 денари ²¹		
Индикатор	Намален Gini коефициент кај Ромите (Агенцијата за вработување не пресметува Gini коефициент)		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (невработени лица освен невработени лица Роми)
	НП	НП	НП
Планирано постигнување за (2018)	-		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	НП	НП	НП
Конкретна цел 1:Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 2020, посебно за Ромките			
Вкупен буџет	8.298.000 денари		
Планиран буџет (2018)	1.659.600 денари		
Потрошен буџет (2018)	1.901.000 денари		
Индикатор	Број на Роми кои успешно влегле во активните мерки на пазарот на труд наспроти бројот на аплицирани (расчленети по родова основа)		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)
	405 аплицирале а 115 се вклучени во активни мерки	153 аплицирале, а 49 се вклучени во активни мерки	16.516 аплицирале, 6.846 вклучени во активни мерки
Планирано постигнување за (2018)	200 Роми се вклучени во активни мерки и услуги за вработување		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)
	- 393 невработени лица Роми аплицирале за учество во активни мерки за	-166 невработени лица Роми (жени)аплицирале за учество во активни мерки за	- 10.504невработени лица аплицирале за учество во активни мерки за вработување од ОП 2018 година и

²⁰Вкупниот планиран буџет како и поединечните планирани буџети по мерки под конкретни цели за 2018 година, се изразени според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Северна Македонија

²¹Вкупниот потрошен буџет и потрошените буџети по мерки под конкретни цели за 2018 година, се прикажани врз основа на пресметки за трошоци за број на опфатени невработени лица Роми помножен со просечен трошок по учесник во активните програми, мерки и услуги за вработување

	вработување од ОП 2018 година и проекти за самовработување со кредитирање, од нив 237 невработени лица Роми биле вклучени во истите. ²² - 8.189невработени лица Роми биле вклучени во услуги за невработени лица од ОП 2018 година	вработување од ОП 2018 година и проекти за самовработување со кредитирање, од нив 110 невработени лица Роми (жени)биле вклучени во истите ²³ - 3555невработени лица Роми (жени) биле вклучени во услуги за невработени лица од ОП 2018 година	проекти за самовработување со кредитирање, од нив 6210 невработени лица биле вклучени во истите ²⁴ -102.784невработени лица биле вклучени во услуги за невработени лица од ОП 2018 година
Мерки под Конкретна цел 1.1Агенцијата за вработување располага со соодветен персонал, опрема и вештини за да им помогне на невработените Роми при нивното барање на работа			
M1.1	1.1.1 Организирање на обуки за вработените во центри за вработување за давање на помош на невработените Роми при барање на работа		Планиран буџет (2018) 90.000 денари
	Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: Агенција за вработување на Република Македонија (ABPM) во партнерство со: Министерство за труд и социјална политика (МТСП)”		Потрошен буџет (2018) -
	Во рамките на обуките на Агенцијата за вработување за работа со невработените лица, вработените се обучуваа и за работа со невработените Роми.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)
	НП	НП	НП
Мерки под Конкретна цел 1.2 Обезбедени бесплатни информации и услуги за можностите за вработување на пазарот на трудот за невработените Роми			
M1.2	1.2.1 Развивање на програми за професионално советување и програми за менторство на Ромите		Планиран буџет (2018) 583.200денари
	Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) во партнерство со: Агенција за вработување на Република Македонија (ABPM), УНДП и РИЦ”		Потрошен вкупен буџет(2018) 570.000 денари (според добиените податоци од УНДП за реализација на

²²Реализацијата на дел од активните програми и мерки за вработување продолжи и во 2019 год.

²³Реализацијата на дел од активните програми и мерки за вработување продолжи и во 2019 год.

²⁴Реализацијата на дел од активните програми и мерки за вработување продолжи и во 2019 год.

<p>Во 2018 невработените лица Роми беа вклучени во сите услуги за вработување кои ги спроведувааше Агенцијата за вработување како дел од Оперативниот план за активни програми и мерки и услуги на пазарот на трудот за 2018 година: Помош при барање на работа, Мотивациски обуки, Подготовка за вработување и за работа, Професионална ориентација и кариерно советување, со кои беа опфатени вкупно 7064 (3006 жени) Роми, со тоа што дел од лицата беа вклучени во повеќе различни видови услуги или во повеќе активности во рамките на една услуга.</p> <p>Во услугата Активација на невработени Роми (реализирани од УНДП) биле опфатени/информирани вкупно 1125 (549 жени) невработени лица Роми. Во рамките на услугата менторите ги информираа невработените лица, правеа проценка на нивните капацитети ги упатуваа за учество во активните програми и мерки за вработување.</p> <p>1.2.2 Организирање на информативни средби со невработените Роми за промоција на можности за вработување на Ромите на локално ниво</p> <p>Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) во партнерство со: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Ромски информативни центри (РИЦ), ЕЛС-ЛЕР”</p> <p>Во текот на 2018 година Агенцијата за вработување во рамките на услугата Помош при барање работа реализираше инфо средби за невработени лица во кои покрај другите беа вклучени и невработени лица Роми.</p> <p>Центрите за вработување преку свои претставници (вработени во центрите за вработување) соработуваа со Ромските информативни центри со кои обезбедуваа информации и совети за невработените лица Роми и работодавачите, за активните програми и мерки за вработување и услугите, како и други информации и активности од областа на вработувањето.</p> <p>1.2.3 Споделување на информации на социјалните мрежи и веб портали за можностите за вработување на Ромите</p> <p>Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) во партнерство со: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ), УНДП, граѓански здруженија/невладини организации, Ромски информативни центри (РИЦ)”</p> <p>Во 2018 година на веб страницата на Агенцијата за вработување редовно се објавуваа сите информации од делокругот на работењето како информации за слободни работни места, активните програми и мерки за вработување и др.</p> <p>Во рамките на услугата Активација на невработени Роми, кои</p>	<p>услугата Активација на невработени Роми)</p>
---	---

ги реализираше УНДП беа информирани и мотивирани невработени лица, меѓу кои и Роми.			
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)	
8.18925	3.55526	102.78427	
Мерки под Конкретна цел 1.3 Зголемување на бројот на обучени Роми за професионални квалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на трудот			
М1.3	1.3.1 Спроведување на програми за професионално обучување на лица (вклучително и Роми) за квалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на труд	Планиран буџет (2018) 986.400 денари	
	Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) во партнерство со: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ), УНДП, Министерство за образование, ЦОВ и ЦСР, НВО и провајдери на обуки”	Потрошен буџет (2018) 1.331.000 денари	
	<ul style="list-style-type: none">- Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите -вкупно 5 вклучени (3 жени)- Обука на работно место за познат работодавач - вкупно вклучени 4 лица (- жени)- Обуки за побарувани занимања и занаети - Обуки за побарувани занаети вкупно 2 лица (2 жени), Обуки за персонални асистенти вкупно 2 лица (2 жени) и Обуки за побарувани занимања вкупно вклучени 8 лица (7 жени). Вкупно вклучени во наведените обуки беа 12 лица (11 жени)- Обука за стекнување на вештини - Обуки за стекнување на основни компјутерски вештини 2 лица (2 жени), Обуки за стекнување на вештини странски јазици 15 лица (5 жени) Обуки за стекнување на вештини од областа на обезбедувањето 1 лице (- жени). Вкупно вклучени во наведените обуки беа 18 лица (7 жени).		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)
	39	21	1187
Конкретна цел 2: Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите до 2020, со фокус на жените			
Вкупен буџет		70.095.534 денари	
Планиран буџет (2018)		14.019.107 денари	
Потрошен буџет (2018)		18.177.833 денари	
Индикатор		Стапка на невработеност на Ромите, намалена, дисегрегирани по пол, возраст и општина*невработени лица - активни баратели на	

²⁵Дел од невработените лица беа вклучени во повеќе услуги за вработување

²⁶Дел од невработените лица беа вклучени во повеќе услуги за вработување

²⁷Дел од невработените лица беа вклучени во повеќе услуги за вработување

	работа		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)
	6.21128	2.32929	98.30730
Планирано постигнување за (2018)	Ромите претставуваат 4,5% од вкупниот број невработени лица		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)
	6.32131	2.71632	88.40033
Мерки под Конкретна цел 2.1 Работодавачите се поттикнути да вработуваат Роми			
M2.1	2.1.1 Развивање на мерки за поттикнување на работодавачите да вработуваат Роми преку субвенционирано вработување		Планиран буџет (2018) 2.220.000 денари
	<p>Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија):</p> <p>“Носител: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) во партнерство со:</p> <p>Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ), УНДП, НВО, локална самоуправа и ИОМ”</p> <p>Агенцијата за вработување во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година ги реализираше следните активни програми и мерки за субвенционирано вработување:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Субвенционирање на плати - вкупно 28 невработени лица Роми (17 жени) - Вработување и раст на правни субјекти - вкупно 12 невработени лица Роми (5 жени) - Субвенционирано вработување на лица во социјален ризик - 16 невработени лица Роми (13 жени) <p>Покрај горенаведените мерки за субвенционирано вработување, како дел од ОП за 2018 година се реализираа и следните програми во кои невработените лица беа работно ангажирани за определен временски период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Програма за општинско-корисна работа - вклучени вкупно 22 невработени лица Роми (22 жени) - Јавни работи - вклучени вкупно 82 невработени лица Роми (17 жени) 		Потрошен буџет (2018) 10.467.929 денари

²⁸Невработени лица Роми (активни баратели на работа)

²⁹Невработени лица Роми (жени) (активни баратели на работа)

³⁰Невработени лица (активни баратели на работа)

³¹Невработени лица Роми (активни баратели на работа)

³²Невработени лица Роми (жени) (активни баратели на работа)

³³Невработени лица (активни баратели на работа)

	<p>2.1.2 Организирање на информативни средби со потенцијалните работодавачи</p> <p>Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) во партнерство со: Министерство за финансии Агенција за вработување на Република Македонија УНДП, граѓански здруженија/НВО, Стопанска комора, ЕЛС - ЛЕР”</p> <p>Во рамките на својата редовна дејност Агенцијата за вработување во 2018 година реализираше редовни активности со работодавачите со цел да ги задоволи нивните потреби од квалификувана работна сила согласно нивните потреби и барања, да ги информира за можностите за вклучување и користење на активните програми и мерки како и услугите за вработување, појаснување на правната регулатива, давање разни видови информации и поддршка и др.</p> <p>Во 2018 година работодавачите беа информирани преку средби во центрите за вработување, посети, групни средби и форуми за работодавачите со кои беа опфатени вкупно 6284 работодавачи</p> <p>2.1.3Развивање на програма за практиканство на Роми со ССС и високо образование во реномирани компании</p> <p>Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) во партнерство со: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ), УНДП, граѓански здруженија/НВО и реномирани компании”</p> <p>Во 2018 година Агенцијата за вработување спроведуваше програма за Практиканство во која беа вклучени и 13 невработени лица Роми (6 жени)</p>		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)
	173	80	3354
	Мерки под Конкретна цел 2.2 Ромите се зајакнати да развијат и започнат со управување на свој бизнис		
М2.2	2.2.1 Вклучување на Роми во програми за самовработување		Планиран буџет (2018) 4.070.000 денари
	<p>Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: МТСП во партнерство со АВРМ, УНДП и други меѓународни организации”</p> <p>Во 2018 година Агенцијата за вработување ги спроведуваше следните програми за самовработување во кои беа вклучени</p>		Потрошен буџет (2018) 7.709.904 денари

и невработени лица Роми:		
<ul style="list-style-type: none">- Поддршка за самовработување (Претприемништво) - 21 невработени лица Роми потпишале Договор за грант (6 жени)- Програма за самовработување со кредитирање и Програма за самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години - 4 лица, (3 жени).		
2.2.2 Организирање на обуки за развој на бизнис план		
Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во Република Македонија): “Носител: МТСП во партнерство со АВРМ, УНДП, Агенција за поддршка на претприемништво, други меѓународни организации, НВО”		
Во 2018 година невработените лица се обучуваа за претприемништво и бизнис план преку учество во програмата Поддршка за самовработување (Претприемништво).		
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми (број на невработени лица освен невработени лица Роми)
25	9	1.247
Лице кое известува		
Име и Презиме	Вељка Јуран	
Работно место	Раководител на Одделение за услуги за вработување	
Институција	Агенција за вработување на Република Северна Македонија	
Е-маил	Veljka.Juran@av.gov.mk	
Телефон #	+389 71 386 813	
Датум	03.09.2019	

Здравство			
Општа цел: Продолжување на животниот век кај Ромите до 2020 година, согласно Националниот акционен план за здравство 2015-2020 година.			
Вкупен буџет	47.960.000 МКД		
Планиран буџет (2018)	10.254.666 МКД		
Потрошен буџет (2018)	1.766.897 МКД		
Индикатор	Продолжување на животниот век кај Ромите		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Планирано постигнување за (2018)	Нема информации		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Конкретна цел 1: Подобрен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, превентивни и куративни здравствени услуги			
Вкупен буџет	42,390,000 МКД		
Планиран буџет (2018)	8,478,000 МКД		
Потрошен буџет (2018)	1.766.897 МКД		
Индикатор	Бројот на Роми кои имаат пристап до здравствените услуги, по Општини		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Планирано постигнување за (2018)	Да се зголеми за 10% бројот на нови Роми (139 лица) кои имаат пристап до здравствените услуги, по општини		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Мерки под Конкретна цел 1 [како што е наведено во НАП]			
M1.1	1.1.1 Зголемување на бројот на корисници на правата од здравственото осигурување преку информирање на ромското население од страна на Ромските информативни центри, ромските здравствени медијатори, Патронажните служби Надлежни институции: Министерство за здравство, Носител: Министерство за здравство во соработка со Фонд за здравствено осигурување, Министерство за труд и социјална политика, граѓански здруженија Во текот на 2018 година со посредство на РЗМ 1.480 лица (646 мажи и 834 жени) го оствариле правото на здравствено осигурување. Бројот на лица кои го оствариле правото на здравствено осигурување во 2018 година		Планиран буџет (2018) 0 МКД Потрошен буџет (2017) 1.766.897 МКД ³⁴

³⁴Финансиски средства потрошени за ангажман на ромските здравствени медијатори во 2018 година

бележи зголемување од 2,4 % во споредба со 2017. Податоците се однесуваат само на општините и населението во тие општини со кое работата РЗМ.		
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
1480	834	н/п
1.1.2 Развивање на институционалните капацитети на даватели на услуги во здравствените организации		Планиран буџет (2018) 180,000 МКД
Надлежни институции: Министерство за здравство, Носител: Министерство за здравство во соработка со Институт за јавно здравје, Лекарска комора, граѓански здруженија		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
Во текот на 2018 година не е спроведена активност.		
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
0	0	0
1.1.3 Вработување на медицински персонал од ромска популација		Планиран буџет (2018) 0 МКД
Надлежни институции: Министерство за здравство, Носител: Министерство за здравство во соработка со Министерство за финансии, Единици на локална самоуправа, Генерален секретаријат на Влада на РМ		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
Нема информации		
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
н/п	н/п	н/п
1.1.4 Обезбедување на финансиски средства за специјализации од страна на МЗ		Планиран буџет (2018) 0 МКД
Надлежни институции: Министерство за здравство, Носител: Министерство за здравство		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
Со “Програма за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година”, се обезбедени финансиски средства за специјализации кои се доделуваат во зависност од потребата за определени специјалистичко-консултативни услуги во конкретна општина, односно јавна здравствена установа.		
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
н/п	н/п	н/п
1.1.5 Обезбедување на стимулација за гинеколози за работа во ромски средини		Планиран буџет (2018) 0 МКД
Надлежни институции: Министерство за здравство, Носител: Министерство за здравство		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
Во текот на 2018 година не е спроведена активност		
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
0	0	0
1.1.6 Обезбедување на бесплатни стоматолошки куративни услуги за деца до 14 години од семејствата корисници на социјална парична помош		Планиран буџет (2018) 1,000,000 МКД
		Потрошен буџет (2018) 0 МКД

	<p>Надлежни институции: Фонд за здравствено осигурување Носител: Фонд за здравствено осигурување во соработка со Министерство за здравство, Стоматолошки установи, Министерство за труд и социјална политика, граѓански здруженија</p> <p>Во текот на 2018 година не е спроведена активноста</p>		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	0
	<p>1.1.7 Потпишување на МС меѓу МТСП, МЗ во врска со издавање потврди за семејства под социјален ризик за потребите од нивно вклучување во одредени програми на мин. за здравство</p> <p>Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство, во соработка со Министерство за труд и социјална политика, Центри за социјална работа</p> <p>Во текот на 2018 година не е спроведена активноста</p>		<p>Планиран буџет (2018) 0 МКД</p> <p>Потрошен буџет (2018) 0 МКД</p>
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	0
	<p>1.1.8 Развивање и усвојување на програма за здр.заштита во РМ, без регулиран статус</p> <p>Надлежни институции: Министерство за труд и социјална политика Носител: Министерство за труд и социјална политика во соработка со Министерство за здравство, Министерство за правда, Управа за водење на матична книга на родители, Министерство за внатрешни работи, граѓански здруженија</p> <p>Во текот на 2018 година не е спроведена активноста бидејќи не се исполнети основните предуслови (утврдување на бројот на лицата без документи, утврдување на начинот на нивна идентификација и сл. Активности кои се во надлежност на други институции.) за развивање на ваква програма.</p>		<p>Планиран буџет (2018) 0 МКД</p> <p>Потрошен буџет (2018) 0 МКД</p>
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	0
	<p>1.1.9 Развивање и усвојување на програма за третман на деца под 16 години кои употребуваат дроги</p> <p>Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со граѓански здруженија</p> <p>Во текот на 2018 година не е спроведена активноста</p>		<p>Планиран буџет (2018) 0 МКД</p> <p>Потрошен буџет (2018) 0 МКД</p>
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	0
M1.2	<p>1.2.1 Организирање на обука за со цел градење на капацитети како едукативни обуки за РЗМ</p>		<p>Планиран буџет (2018) 738.000 МКД</p>

	Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со Институт за јавно здравје и граѓански здруженија	Потрошен буџет (2018) 0 МКД	
	Во текот на 2018 година не се спроведени обуки за РЗМ		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	0
M1.2	1.2.2. Акредитација на нови РЗМ	Планиран буџет (2018) 160.000 МКД	
	Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство	Потрошен буџет (2018) 0 МКД	
	Во текот на 2018 година не се акредитирани нови РЗМ		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	0
Конкретна цел 2: Намалени ризици и превенирани болести поврзани со смртност кај деца Роми (0-6 год)			
[напишете го целиот текст од првата конкретна цел како што е наведена во НАП]			
	Вкупен буџет	4,970,000 МКД	
	Планиран буџет (2018)	1.656.666 МКД	
	Потрошен буџет (2018)	/ МКД	
	Индикатор	Стапка на смртност кај деца-Роми (0-6 год)	
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Планирано постигнување за (2018)	/		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Мерки под Конкретна цел 2 [како што е наведено во НАП]			
M2.1	2.1.1 Информирање од страна на ромските здравствени медијатори за имунизација на деца Роми	Планиран буџет (2018) 0 МКД	
	Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со граѓански здруженија	Потрошен буџет (2018) 0 МКД	
	Во 2018 година ромските здравствени медијатори откриле 1.418 невакцинирани или нередовно вакцинирани деца, што претставува намалување за 2,1% во однос на 2017 година кога нивниот број изнесувал 1.447 деца.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	1.418	607	н/п
M2.2	2.1.2 Реализација на 3 теренски акции годишно за идентификација на нередовно вакцинирани и невакцинирани деца Роми и нивно вакцинирање преку мобилни тимови за вакцинација (од Здравствени домови и Центри за јавно здравје)	Планиран буџет (2018) 66.666 МКД	
	Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со Здравствени	Потрошен буџет (2018) 0 МКД	

<p>домови, Центри за јавно здравје и граѓански здруженија</p> <p>Во рамките на редовните активности на здравствените медијатори е идентификација на нередовно вакцинирани и невакцинирани деца Роми и нивно вакцинирање во пунктовите за имунизација.</p> <p>Покрај медијаторите секоја година во рамките на европската недела на имунизација се спроведуваат теренски акции во кој се вклучени патронажните служби за идентификација на нередовно вакцинирани и невакцинирани деца вклучително и Роми и нивно вакцинирање.</p>		
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
1.418	607	н/п
<p>2.1.3 Спроведување на едукативни работилници за родители/старатели Роми на теми: вакцинација, преносливи и непреносливи болести кај деца од 0 до 6 години</p> <p>Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со Институт за јавно здравје, Завод за здравствена заштита на мајки и деца, ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, Центри за јавно здравје и граѓански здруженија</p> <p>Со едукација за здрави животни стилови биле опфатени вкупно 4.660 лица (2.089 мажи и 2.571 жени). Едукативните советување најчесто се спроведувале во домовите на клиентите, но исто така биле организирани и едукативни трибини, како и едукативни советувања во задницата.</p>		<p>Планиран буџет (2018) 180.000 МКД</p> <p>Потрошен буџет (2018) 0 МКД</p>
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
4.660	2571	н/п
<p>2.1.4 Адаптација и дистрибуција на едукативен / информативен материјал за вакцинација и детско здравје во ромските средини</p> <p>Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со Завод за здравствена заштита на мајки и деца, ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, Институт за јавно здравје, Здравствени домови, Центри за јавно здравје, граѓански здруженија</p> <p>Ромските здравствени медијатори преку едукативното советување на семејства, дистрибуира и информативен материјал, брошури, лифлети за информирање на заедницата за симптоми на одредени болести, како и брошури за важноста на вакцинацијата на децата и појавата на заразни заболувања кај децата</p>		<p>Планиран буџет (2018) 250.000 МКД</p> <p>Потрошен буџет (2018)</p>
Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
4.660	2571	н/п
<p>2.1.5 Подигање на свеста на Ромите за навремени превентивни здравствени и стоматолошки прегледи преку едукативни работилници</p> <p>Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство</p> <p>Во 2018 година РЗМ со едукација за здрави животни стилови</p>		<p>Планиран буџет (2018) 500.000 МКД</p> <p>Потрошен буџет (2018) 0 МКД</p>

	опфатиле вкупно 4.660 лица (2.089 мажи и 2.571 жени). Во рамките на едукативните советување се работи и на подигање на свеста за навремени превентивни здравствени и стоматолошки прегледи		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	4.660	2.571	н/п
	2.2.1 Подготовка и спроведување на едукативни работилници за жени и мажи Роми за сексуално и Репродуктивно здравје и семејно планирање		Планиран буџет (2018) 180.000 МКД
	Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со Завод за здравствена заштита на мајки и деца, ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, Здравствени домови, Институт за јавно здравје, Центри за јавно здравје, граѓански здруженија		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Во 2018 одржани 3 трибини за едукации за семејно планирање во Куманово, Шуто Оризари и Прилеп кои ги посетиле вкупно 60 жени Ромки		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	60	60	н/п
	2.2.2 Финансиска стимулација на доктори на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството за вршење на примарна здравствена заштита на подрачјето на општина Шуто Оризари		Планиран буџет (2018) 300.000 МКД
	Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Во 2017 година започна со работа специјалистичката гинеколошка ординација во општина Шуто Оризари за вршење на примарна здравствена заштита.		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	0
	2.2.3 Дисперзија на постоечките Советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје во ромските средини преку соработка помеѓу Центрите за јавно здравје со Единиците на локалната		Планиран буџет (2018) 0 МКД
	Надлежни институции: Центри за јавно здравје Носител: Центри за јавно здравје во соработка со Единиците на локална самоуправа		Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Во текот на 2018 не е спроведена активността		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	н/п
	2.2.4 Обезбедување на посети од страна на ромските здравствени медијатори и патронажни сестри на жени Ромки кои 3 пати по ред не се јавиле на добиените покани за вршење на ПАП тест		Планиран буџет (2018) 0 МКД
	Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со ромски здравствени медијатори, патронажни сестри		Потрошен буџет (2018) 0 МКД

	Во текот на 2018 не е спроведена активноста		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	н/п
	<p>2.2.5 Развој нè Програма за опфат нè жените кои не се здравствено осигурени со бесплатни антенатални прегледи и бесплатно породување и ПАП тест во јавните</p> <p>Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство</p> <p>Со Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца се обезбедени бесплатни антенатални прегледи и бесплатно породување за сите бремени жени без разлика на нивниот статус на здравствено осигурување. Како корисници на оваа програма се јавуваат и жените Ромки, но Министерството за здравство не води посебна статистика за етничка припадност на корисниците</p>		Планиран буџет (2018) 0 МКД Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
	<p>2.3.1 Подготовка и спроведување на едукативни работилници за ромското население за превенција од хронични незаразни заболувања</p> <p>Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со Институт за јавно здравје, Центри за јавно здравје, граѓански здруженија</p> <p>Во текот на 2018 не се спроведени посебни едукативни работилници за превенција од хронични незаразни заболувања.</p>		Планиран буџет (2018) 108.000 МКД Потрошен буџет (2018)
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно не-Роми
	0	0	0
	<p>2.3.2 Спроведување на теренски активности за превентивни прегледи во ромски населби, според Програмата за здравје за сите</p> <p>Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со Институт за јавно здравје, Здравствени домови</p> <p>Во текот на 2018 спроведени се теренски активности за превентивни прегледи во рамките на Програмата за здравје за сите во 33 здравствени домови. Во рамките на теренските активности извршени се 2.966 прегледи, при што не се води евиденција за посети според етничка припадност на населението.</p>		Планиран буџет (2018) 0 МКД Потрошен буџет (2018) 0 МКД
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
	Конкретна цел 3: Намалување на случаеви на прекршени здравствени и социјални права врз Ромите при користење на здравствени услуги		
	[напишете го целиот текст од првата конкретна цел како што е наведена во НАП]		
	Вкупен буџет	600,000 МКД	
	Планиран буџет (2018)	120,000 МКД	

	Потрошен буџет (2018)	0 МКД		
	Индикатор	Број на идентификувани случаи на дискриминација врз Ромите при користење на здравствени услуги		
	Почетна состојба	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
		н/п	н/п	н/п
	Планирано постигнување (2017)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
		н/п	н/п	н/п
	Постигнување (2017)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
		н/п	н/п	н/п

Мерки под Конкретна цел 2 [како што е наведено во НАП]			
МЗ.1	3.1.1 Изработка и дистрибуција на промотивен материјал (флаер и постер) со информации за пристапот до институции кои нудат заштита на правата на пациентите Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: Министерство за здравство во соработка со Институт за јавно здравје, Народен Правобранител Во 2017 ромските здравствени медијатори имаа обука за препознавање и постапување во случај на дискриминација. Со оваа обука медијаторите се стекнаа со потребните вештини за информирање на ромското население за заштита во случај на дискриминација при користење на здравствена заштита.	Планиран буџет (2018) 120.000 МКД	
		Потрошен буџет (2018) 0 МКД	
		Вкупно Роми	Вкупно Не-Роми
		н/п	н/п
	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми	
	н/п	н/п	

Лице кое известува	
Име и Презиме	Сенад Мемеди
Работно место	Раководител на одделение
Институција	Министерство за здравство
Е-маил	senad.memedi@zdravstvo.gov.mk
Телефон #	076 445 961
Датум	02.08.2019

Домување			
Општа цел: Намалување на јазот во однос на квалитетот на домување помеѓу ромските и не-ромските заедници			
Вкупен буџет	498,422,000 МКД според НАП		
Планиран буџет (2018)	99,684,40035 МКД според НАП		
Потрошен буџет (2018)	20.000.000 МКД (податок за потрошени средства за комунални и инфраструктурни проекти во рамки на потпрограмата 11- поддршка на декадата и стратегијата за Роми)		
Индикатор	Број на урбанизирани населби со претежно ромско население		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п

³⁵Планираниот буџет за 2017 година = Вкупен буџет според НАП / 5 год (2016 – 2020)

Планирано постигнување за (2018)	Најмалку 2 урбанизирани населби		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п
Конкретна цел 1: Обезбедено социјално домување за Ромските семејства од социјално ранливите категории			
Вкупен буџет	477,579,000 МКД		
Планиран буџет (2018)	95,515,800 МКД		
Потрошен буџет (2018)	н/п		
Индикатор	Број на социјални станови распределени на ромски семејства од социјално ранливи категории		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	16	н/п	95
Планирано постигнување за (2018)	Распределба на 10 социјални станови на Роми ³⁶		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	0	0	0
Мерки под Конкретна цел -			
М1.1	Реализирани Проект/и за изградба на станови наменети за домување на социјално ранливи групи		Планиран буџет (2018) 93,480,000 МКД
	1.1.1 Изградба на станбени згради и станбени единици изградени во областите каде што е населено загрозоено ромско население		Потрошен буџет (2018)
	<p>Информација за проектот:</p> <p>Согласно Проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674 (2009) - изградба на социјални станови, планирано е да се изградат 32 објекти со вкупно 1.746 социјални станови во 26 градови на територијата на Република Северна Македонија.</p> <p>Почеток на проектот е во 2007 година, одобрен рок за завршување 2019/2021 година.</p> <p>Вкупната вредност на Проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674 (2009) - Изградба на социјални станови е во износ од 50.700.000,00 Евра, од кои со 50% од вредноста за негово финансирање учествува преку заем (кредит) Банката за развој при Советот на Европа (ЦЕБ), а со 50% од вредноста за реализација на овој Проект учествува Република Северна Македонија.</p> <p>Заклучно со 2018 година, број на изградени станови е 18 објекти - станбени згради, со 842 социјален стан.</p>		

³⁶Планираното постигнување за 2017 е според НАП за Домување = зголемување од 10% x 102 (бројот на социјални станови од базната година) = 10 социјални станови

	<p>Начин на користење на социјалните станови:</p> <p>Број на распределени станови заклучно со 2018 година е 669 социјални станови во 14 објекти- станбени згради, за истите склучени се договори за закуп на стан во траење од 5 години и лицата се вселени. Становите се со површина од 35,00 м2 до 45,00 м2, закупнината по метар квадратен изнесува 15,00 МКД.</p> <p>По завршување на закупот од 5 години се врши ревизија на имотната состојба на закупците, односно се бара доказ за стекнат недвижен имот, стан/куќа. Доколку лицето не се стекнало со недвижен имот стан/куќа, се склучува со истото лице нов договор за закуп на 5 години користење.</p> <p>Таргет Роми: Ромите аплицираат во сите 7 категории на социјално ранливи групи станбено не обезбедени, утврдени со Одлуката за распределба на овие станови е донесена од Владата на Република Северна Македонија. Согласно оваа одлука таргетирана е и категоријата, лица припадници на Ромската заедница социјално загрозуени (согласно Стратегијата за Ромите 2014-2020).</p> <p>Заклучно со 2018 година од изградените 842 социјални станови, по објавен оглас од вкупно распределените 669 социјални станови, за Роми од сите категории на социјално ранливи групи за кои аплицирале, распределени се 118 социјални станови.</p>		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	118	н/п	551

Конкретна цел 2: Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изработка и спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и сузбивање на штетните услови за живеење			
Вкупен буџет	16,393,000 МКД		
Планиран буџет (2018)	3,278,600 МКД		
Потрошен буџет (2018)	8.000.000 МКД		
Индикатор	Број на услужени жители		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
Планирано постигнување за (2018)	Услужени 10,000 Роми во 3 нови општини		
Постигнување (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п за вкупен број на Услужени Роми Вкупно 3 општини	н/	н/п
Мерки под Конкретна цел 2 [како што е наведено во НАП]			
M2.1	Реализирани проекти од комуналната инфраструктура во општините во населени места со претежно ромско население		Планиран буџет (2018) 2.000.000,00 МКД

	<p>Со Одлука на Владата на Република Северна Македонија од средствата планирани во буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2018 година кои беа во вкупен износ од 20.000.000,00 МКД распределени се на следниов начин:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Во општина Штип беа распределени 739.223,00 денари од средствата, за изградба на крак на улица Радански пат. 2. Во општина Штип беа распределени 753.442,00 денари од средствата за изградба на колско пешачка патека - врска помеѓу улици Широк дол- Радански пат. 3. Во општина Винаца беа распределени 1.359.950,00 денари од средствата за изградба на потпорен сид на улица Иво Лола Рибар. 4. Во општина Шуто Оризари беа распределени 1.410.353,75 денари од средствата за реконструкција и подобрување на локална улица Волт Дизни. 5. Во општина Шуто Оризари беа распределени 820.238,75 денари од средствата за Реконструкција и подобрување на локална улица Виетнамска. 6. Во општина Делчево беа распределени 1.739.488,40 денари од средствата за довршување на реконструкција на улица Илинденска и изградба на потпорен сид. 7. Во општина Тетово беа распределени 811.944,73 денари од средствата за реконструкција на потпорен сид на ул. Прохор Пчински. 8. Во општина Пехчево беа распределени 2.854.296.69 од средствата за реконструкција на горен строј од коловозна конструкција на улица бр. 1, с. Црник. 9. Во општина Берово беа распределени 1.773.747,68 денари од средствата за изградба на улица Димитрие Туцовиќ. 10. Во општина Берово беа распределени 958.480,39 денари од средствата за изградба на пристапна колско пешачка улица како спој на ул. Балканска и ул. Братство и Единство. 11. Во општина Кочани беа распределени 468.623,3 денари од средствата за реконструкција на улица Стамен Манов крак 1 исток. 12. Во општина Кочани беа распределени 541.510 денари од средствата за реконструкција на дел од ул. Славчо Стоименов. 13. Во општина Кочани беа распределени 2.300.000 денари од средствата за изградба на ул. Блаже Поп Арсов и изградба на потпорни сидови на истата улица. 14. Во општина Битола беа распределени 279.545 денари од средствата за довршување на започнатите активности во населбите Баир 4 и Бадембалари 3 во општина Битола финансирани согласно Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2017 година за поддршка на 	<p>Потрошен буџет (2018) 20.000.000.00 МКД</p>
--	--	--

	<p>имплементацијата на декадата и стратегијата за Ромите бр. 44-8349/1 од 19.12.2017.</p> <p>15. Во општина Куманово беа распределени 3.182.832 денари од средствата за реконструкција на улици во населба Средорек.</p> <p>Сите планирани средства се реализирани.</p>		
	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	н/п	н/п	н/п

Лица кои известуваат:	
Име и Презиме	Ленче Бајкова
Работно место	Советник
Институција	Министерство за транспорт и врски
Е-маил	lence.bajkova@mtc.gov.mk
Телефон #	+389 72 210 437
Датум	25.07.2019
Лице кое известува	
Име и Презиме	Сузана Камческа
Работно место	Советник
Институција	Министерство за транспорт и врски
Е-маил	suzana.kamceska@mtc.gov.mk
Телефон #	+389 72 229 161
Датум	25.07.2019

Друго (наведете ги другите приоритетни области, додадете дополнителни табели доколку е потребно)			
Конкретна цел 1: Решавање на проблемот со лицата без документи			
Вкупен буџет	362,339 МКД		
Планиран буџет (2018)	362,339 МКД		
Потрошен буџет (2018)	300.000 МКД		
Индикатор	Број на решени случаи преку ДНК анализа 10 ДНК анализи		
Почетна состојба (2016)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	550	300	
Планирано постигнување за (2018)	ДНК анализи за 10 случаи Решени предмети 150 предмети (надвор од наведените 700 идентификувани случаи внесени во системот на Управата за водење на матични книги)		
Постигнување	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми

Конкретна цел 2: Поддршка на населението при пристапот до јавни добра и услуга од страна на институциите			
[напишете го целиот текст од првата конкретна цел како што е наведена во НАП]			
Вкупен буџет	3 360.000 МКД		
Планиран буџет (2018)	3 360.000 МКД		
Потрошен буџет (2018)	3 360.000 МКД		
Индикатор	Број на опслужени Ромски граѓани 8000 услуги во 12 општини		
Почетна состојба (2018)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	5,000	н/п	н/п
Планирано постигнување за (2018)	Опслужени 10,000 жители во 12 општини 8000 услуги за ромските граѓани во рамките на Ромските информативни центри		
Постигнување	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	5000	н/п	н/п
Конкретна цел 3: Поддршка на лицата под кале во пристапот на јавни добра и услуги			
Вкупен буџет	1.440.000 мкд		
Планиран буџет	1.440.000 мкд		
Потрошен буџет	1.440.000 мкд		
Индикатор	Број на опслужени граѓани 120		
Почетна состојба (2017)	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	120	55	0
Планирано постигнување за 2018	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	120	55	0
Постигнување 2018	Вкупно Роми	Вкупно жени Ромки	Вкупно Не-Роми
	120	55	0
Лице кое известува			
Име и Презиме	Елвис Мемети		
Работно место	Советник		
Институција	Одделение за имплементацијата на Стратегијата на Роми		
Е-маил	e_memeti@yahoo.com		
Телефон #	+389 75255312		
Датум	05.08.2018		

Буџет

Буџет 2018	
Преглед на буџетот	
Вкупен буџет планиран за Имплементацијата на Стратегијата во 2018	247.648.803 МКД од кои 49.293.000 МКД е износ од директните програми за поддршка на Стратегијата од Буџетот на РСМ)
Вкупен буџет потрошен за Имплементацијата на Стратегијата во 2018	54.248.260 МКД
Вкупен државен буџет потрошен за Имплементацијата на стратегијата во 2018	52.293.000 МКД (директните програми за поддршка на Стратегијата од Буџетот на РСМ)
Вкупен регионален/ локален буџет потрошен за Имплементацијата на Стратегијата во 2018	н/и
Вкупен буџет потрошен за Имплементацијата на Стратегијата на Ромите во 2018 од ИПА Фондовите	н/п
Вкупен буџет потрошен за Имплементација на Стратегијата за 2018	65,349,868 МКД
Поделба на буџетот по приоритетни области	
Вкупен буџет потрошен за ОБРАЗОВАНИЕ во 2018 година	/МКД
Вкупен буџет потрошен за ВРАБОТУВАЊЕ во 2018 година	15.678.707 МКД
Вкупен буџет потрошен за ДОМУВАЊЕ во 2018 година	20.000.000 МКД
Вкупен буџет потрошен за ЗДРАВСТВО во 2018 година	1.766.897 МКД
Вкупен буџет потрошен за ДРУГО во 2018 година	300.000 МКД
Поделба на буџетот за други трошоци поврзани со Стратегијата	
Вкупен буџет потрошен за функционирање на Националното лице за контакт за Роми и на техничката канцеларија во 2018 година	0 МКД
Вкупен буџет потрошен за функционирање на интердисциплинарниот орган во 2018 година	0 МКД
Вкупен буџет потрошен за градење на институционални капацитети во 2018 година	0 МКД
Вкупен буџет потрошен за собирање средства во 2018 година	0 МКД
Вкупен буџет потрошен за меѓународна соработка во 2018 година	0 МКД
Вкупен буџет потрошен за известување, мониторинг и евалуација во 2018 година	0 МКД
Вкупен буџет потрошен за ДРУГО во 2018 година	0 МКД

Оцена на влијанието

Шифра	Индикатор	Роми			Вкупно население	Година	Извор	Дефиниција
		Мажи	Жени	Вкупно				
Образование								
ЕДУ1	Процент на посетување на предучилишни установи	0,68	0,9	1,78	н/п	2017/18	МТСП МОН	Процент на деца запишани во предучилишно образование
ЕДУ2	Процент на запишување во основно образование	41%	48%	99%	93,72	2017/18	Државен завод за статистика	Бруто-стапка на запишување во основно образование, претставува сооднос помеѓу сите ученици во основното образование и популацијата на соодветната возраст (од 5 до 17 години).
ЕДУ3	Процент на запишување во средно образование	45,43%	42,91%	98,44%	74,04%	2017/18	Државен завод за статистика	Бруто-стапка на запишување во средното образование претставува сооднос помеѓу сите ученици во средното образование и популацијата од соодветната возраст
ЕДУ4	Процент на запишување во терцијално образование	н/п	н/п	н/п	н/п	2017/18	Државен завод за статистика	Број на запишани студенти во високо образование
ЕДУ5	Процент на лица што не завршиле основно образование	н/п	н/п	н/п	3,931	2017/18		Процент на лица кои не го завршиле основното образование, претставува сооднос помеѓу учениците кои не го завршиле основното образование (не го завршиле одделението, и неоценети), и вкупниот број на ученици во IX одделение.
ЕДУ6	Процент на лица што не завршиле средно образование	н/п	н/п	н/п	25,656	2017/18		Процент на лица кои не го завршиле редовното средно образование, претставува сооднос помеѓу учениците кои не го завршиле редовното средно образование и вкупниот број на ученици во завршна година (III - тригодишно и IV година - четиригодишно) од редовното средно

								образование.
ЕДУ7	Процент на лица што завршиле основно образование	345	321	657	188,517	2017/18	Државен завод за статистика	Број на лица што завршиле основно образование
ЕДУ8	Процент на лица што завршиле средно образование	45,43%	42,91%	98,44%	70,861	2017/18	Државен завод за статистика	Број на лица што завршиле средно образование
ЕДУ9	Процент на лица што завршиле терцијално образование	3	0	3	1,697	2018	Државен завод за статистика	Број на лица што завршиле терцијално образование
ЕДУ10	Процент на описменети лица	н/п	н/п	н/п	464	2017/18	Државен завод за статистика	Стапката на писменост е процентот на луѓе во земјата кои имаат способност да читаат и пишуваат.
ЕДУ11	Процент на лица што посетуваат специјални училишта	н/п	н/п	н/п	1165	2017/18	Државен завод за статистика	Апсолутен број на ученици запишани во специјални училишта
ЕДУ12	Процент на лица што посетуваат сегрегирани училишта	н/п	н/п	н/п				
Вработување								
ЕМП1	Процент на вработени лица	н/п	н/п	н/п	45,1%	2018	Државен завод за статистика Анкета за работна сила	Вработени се лицата на возраст од 15 до 79 години кои: - за време на извештајната недела работеле за пари (во готово или во натура) или профит, најмалку 1 час; - за време на извештајната недела привремено (т.е. поради болест, отсуство, студии, прекин на активноста на деловниот субјект итн.) биле отсутни од работното место, но формално биле вработени; - помагале на семејниот имот или во семејното претпријатие без плата.
ЕМП2	Процент на неформално вработени лица	н/п	н/п	н/п	140,825	2018	Државен завод за статистика	Неформално вработени лица се лица кои се вработени без да им се плаќаат социјални придонеси
ЕМП3	Процент на невработени лица	н/п	н/п	н/п	20,7%	2018	Државен завод за статистика Анкета за	Невработени - се лицата кои ги исполнуваат следните три услови:

							работна сила	- за време на извештајната недела не работеле (според горенаведените критериуми); - активно барале работа, т.е. преземале конкретна активност за наоѓање работа; - биле подготвени да прифатат работа во следните две недели по извештајната недела.
ЕМП4	Процент на долгорочно невработени лица	н/п	н/п	н/п	15,5%	2018	Државен завод за статистика	Стапка на долгорочна невработливост е процент на долгорочно невработени лица на возраст од 15 до 65 + години
ЕМП5	Времетраење на последното вработување	н/п	н/п	н/п				(нема податок)
ЕМП6	Процент на лица со никакво вработување	н/п	н/п	н/п	21,991	2018	Државен завод за статистика Анкета на работна сила	Број на лица без никакво образование од вкупниот број на работоспособно население
ЕМП7	Процент на млади кои не се школуваат и не се вработени	н/п	н/п	н/п	12,8%	2018	Државен завод за статистика Анкета на работна сила	Лица на возраст од 15 до 19 години кои не се вработени и кои не се вклучени во процесот на образование или обука
Здравство								
ХЕА1	Процент на лица со пристап до здравствено осигурување	н/п	н/п	н/п	89%	2018	Годишен извештај на ФЗОМ 2018	број на лица кои имаат здравствено осигурување поделено со вкупниот број на лица за возрастна група од 15 и повеќе, изразени како процент.
ХЕА2	Процент на смртност кај новороденчиња	н/п	н/п	н/п	5,7%	2018	Државен завод за статистика	Стапка на умрени доенчиња
ХЕА3	Очекување траење на животот при раѓање	н/п	н/п	н/п				Очекуваното траење на животот при раѓање е најверојатниот број на години кога се очекува новороденче да живее ако условите за живеење во моментот на нивното раѓање

								остануваат непроменети за време на нивниот живот, изразени како број на години
Домување								
ХОУ1	Процент на бездомни лица	н/п	н/п	н/п	120	2018		Стапката на бездомништво е бројот на бездомници поделени со вкупен број на население, изразено како процент.
ХОУ2	Процент на лица со приклучок за вода	н/п	н/п	н/п				број на луѓе кои живеат во живеалишта кои не се поврзани со вода за пиење поделени со вкупен број на население, изразено како процент
ХОУ3	Процент на лица со приклучок за струја	н/п	н/п	н/п				Број на луѓе кои живеат во живеалишта кои не се поврзани со електрична енергија поделени со вкупен број на население, изразени како процент
ХОУ4	Процент на лица со документи за сопственост на имот	н/п	н/п	н/п				бројот на лицата кои поседуваат документи поделени со вкупниот број на лица, изразени во проценти.
ХОУ5	Процент на сегрегирани населби	н/п	н/п	н/п				бројот на Роми кои живеат во сегрегирани соседства поделено со вкупниот број Роми
ХОУ6	Прекумерна густина	н/п	н/п	н/п				бројот на членовите на домаќинството по соба за секое домаќинство се дефинира како вкупниот број на членови на домаќинството поделени со вкупниот број на или спални/кревети во домаќинството.
Повеќесекторска								
ЦРЦ1	Процент на лица изложени на ризик од сиромаштија	н/п	н/п	н/п				Процент на луѓе кои живеат под прагот на сиромаштија поставени на ниво од 60% од просечниот еквивалентен приход

ЦРЦ2	Просечен приход	н/п	н/п	н/п				Просечниот приход е збир на расположливиот доход за секое лице поделено со бројот на вкупното население изразено како износ на приход
ЦРЦ3	Процент на лица во апсолутна сиромаштија	н/п	н/п	н/п				Стапката на апсолутна сиромаштија е бројот на лица кои живеат во домаќинства со приход под националната линија на сиромаштија, поделен со број на вкупното население, изразено како процент
ЦРЦ4	Процент на лица што биле предмет на дискриминација	н/п	н/п	н/п				Стапката на дискриминација се пресметува од бројот на лицата кои доживеале дискриминација поделени со вкупниот број на лица, изразени како процент.
ЦРЦ5	Стапка на регистрирање во граѓанските регистри/матични книги	н/п	н/п	н/п				